



Вебинар за размена на знаење и градење на капацитет за организации од јавен сектор

Преглед	
Датум	17.09.2020
Локација	ZOOM платформа
Цел на настанот	Доближување на добри примери кои се градат на концептот на биоeкономија и одржлив развој кон чинителите во регионот, односно размена на знаење и градење на капацитети на тема „Најдобри практики од различни региони релевантни за Струмичкиот регион“ за чинителите од јавниот сектор.

Кратко резиме

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финансиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Унија. Проектот има за цел доближување на концептот на биоeкономија кон чинителите во регионот, мапирање на можностите и потенцијалите на регионот, како и развивање на патокази и стратегии за остварување на биоeкономијата.

Во насока на размена на знаење и градење на капацитети се одржа вториот вебинар за институции од јавниот сектор на 17.09.2020 со почеток од 11 часот преку ZOOM платформата. Истиот беше посетет од 11 учесници. Тема на првиот од серијата вебинари беше Најдобри практики од другите региони релевантни за Струмичкиот регион.

Со цел запознавање на што е можно повеќе чинители за целите на проектот, во почетниот дел на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural. Важно беше да се напомене што е веќе сработено, но и кои се следните активности на кои чинителите ќе може да се приклучат. Од големиот и различен број достапни примери се издвоија шест практики од неколку европски земји. Истите опфаќаат различни сегменти од биоeкономијата и одржливиот развој. Се даде приказ на можна програма за поддршка на локалните производи, потоа употреба на локалните вишок сировини и нивна пренамена, како и иновативни примери за биоразградливи производи. Во завршниот дел се отвори и кратка дискусија околу можностите за репликација на вакви практики во регионот и исплатливоста на овие опции.

Во текот на следниот период ќе се утврди и потенцијална тема за следен вебинар на кој ќе се дискутираат теми кои се важни и интересни за чинителите.

Учесници

Реден број	Име	Презиме	Организација
1	Томислав	Андреев	Општина Струмица
2	Панче	Беџовски	Општина Струмица
3	Ѓорги	Караташев	Општина Струмица
4	Миле	Вучетиќ	Општина Ново Село
5	Драгана	Стоилкова	Општина Ново Село
6	Туше	Стојанов	Општина Ново Село
7	Александар	Чеботарев	SDEWES-Скопје/општина Струмица
8	Љупчо	Димов	SDEWES-Скопје/општина Карпош
9	Владимир	Ѓорѓиевски	SDEWES-Скопје
10	Наташа	Марковска	SDEWES-Скопје
11	Емилија	Михајлоска	SDEWES-Скопје



Агенда

Модератори: Наташа Марковска, Владимир Ѓоргиевски	
11:00 – 11:15	Воведно обраќање <ul style="list-style-type: none">• Согласност за учество• Запознавање на учесници
11:15 – 11:30	Вовед во BE-Rural проектот и неговите цели - Емилија Михајлоска <ul style="list-style-type: none">• Преглед на досега сработено• Промоција на идни настани
11:30 – 12:30	Најдобри практики од европските региони - Љупчо Димов <ul style="list-style-type: none">• Вкусот на регионот – Латвија• 1 село, 1 MW – Романија• Vollebak биоразградливи производи - Велика Британија• Toast Ale – Од остатоци на леб до пиво - Велика Британија• Биогорива од отпадна слама• Маици направени со отпадно млеко
12:30 – 13:00	Пленарна сесија и заклучни согледувања <ul style="list-style-type: none">• Тема за следен вебинар

Линк од вебинарот: Passcode - **2Z?Y9N+j**

https://us02web.zoom.us/rec/share/itcfFk5iRJIQi68eIXDvxP20skCJtizvYkmfN_KTpLqQjfm4D0BhligS9o_1sAvH.NS6iR9ARH8cA3p1V

Линк од презентацијата

<https://we.tl/t-CJv4HWp7q2>

Линк за формулар за согласност


<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNly3kxz14Rkyg/viewform>

Линк за евалуација на вебинарот

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyJw37R-KkdBt68gUC2V0GTaUk4c2-YsKho-CEWmzj6Tuzhg/viewform?usp=sf_link



Слики



A screenshot of a Zoom meeting showing a shared slide titled 'Агенда' (Agenda). The slide features the BE-Rural logo and a landscape image. The agenda items are as follows:

Модератори: Наташа Марковска, Владимир Ѓорѓивски	
11:00 – 11:15	Воведно обраќање <ul style="list-style-type: none"> Согласност за учество Запознавање на учесници
11:15 – 11:30	Вовед во BE-Rural проектот и неговите цели - Емилија Михајловска <ul style="list-style-type: none"> Преглед на досега сработено Промоција на идни настани
11:30 – 12:30	Најдобри практики од европските региони - Љупчо Димов <ul style="list-style-type: none"> Вкусот на регионот – Латвија 1 село, 1 MW – Романија Vollebak биораградиви производи - Велика Британија Toast Ale – Од остатоци на леб до пиво - Велика Британија Биогорива од отпадна слама Манџи направени со отпадно млеко
12:30 – 13:00	Пленарна сесија и заклучни согледувања <ul style="list-style-type: none"> Тема за следен вебинар

On the right side, there is a 'Participants (11)' list including: Natasa Markovska SDEWES (Me), Emilija Mihajloska (Host), Ijupco.dimov, Tomislav Andreev, Aleksandar Chebotarev, Dragana, and Mile Vuchetiki. Below the list is a 'Zoom Group Chat' section with messages from Pance Bedzovski to Everyone.



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478



Програм за поддршка на локалните производители на земјоделски производи

- Одржлива храна
 - Храна што може да се пронајде во сите фази од нејзиниот животен циклус, добиена и преработена преку ефикасно користење на локалните ресурси за производство, грижа за животната средина, биодиверзитетот и благосостојбата на животните, обезбедувајќи фер и пропорционален приход за работниците во синџирот на исхрана
 - Здрава и безбедна за потрошувачите
- Цел на активноста
 - Зголемен развој и соработка на локалните производители преку обезбедување информации, настани и едукација.
 - Зајакнување на јавниот интерес за локалните производители на храна, одгледувачи и преработувачи преку промовирање на нивно вклучување во активности за промоција.



Participants

Find a participant

- Natasa Markovska SDE
- Emilija Mihajlova (Ho)
- Ijupco.dimov
- Aleksandar Chebotarev
- Dragana
- Mile Vuchetijk
- Dana Barometri

Invite Unmute Me

Zoom Group

From Pance Bedzovski to Every
zdravo I od mene !
da

From Pance Bedzovski to Every
razgovara so koleskite za



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478